

Врз основа на член 22, став 1, точка 5 и член 36, став 1 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), Советот на Општина Карпош, на Шеесет и првата седница, одржана на 06 декември 2012 година, донесе

ПРОГРАМА ЗА ДЕЈНОСТА КУЛТУРА ЗА 2013 ГОДИНА

I. ВОВЕД

Со донесување на системските закони кои се однесуваат на локалната самоуправа, а во контекст на процесот на децентрализација, општините добиваат и надлежност која се однесува на задоволување на културните права и потреби на граѓаните. Општинските културни активности и активностите на локалните културни установи и здруженија на граѓани во непосреден контакт со граѓаните многу попрецизно ќе ги откријат нивните културни потреби и формите за нивно задоволување, со што ќе го направат културниот живот во Општината побогат, поразновиден, подинамичен и поквалитетен.

II. ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА

Основни цели на Програмата на Општина Карпош од областа на културата :

1. Доближување на културата до сите граѓани

- Преку оваа цел треба да им се овозможи на сите граѓани на Општина Карпош рамноправно да учествуваат, како творци и како корисници, во културата и во културните случувања.

2. Поттикнување на современото творештво, со посебен фокус на културните потреби на младите

- Земајќи ја во обзир перспективата на културниот развој, особен фокус ќе биде ставен на обезбедувањето материјални претпоставки за творештво и задоволувањето на културните потреби на младите. Ќе се поддржуваат и ќе се охрабруваат истражувањата и потрагата по нови изразни средства, ќе се поддржуваат експериментите и користењето нови медиуми на естетска експресија, како и проектите и установите што се занимаваат со продукција и ширење на културни содржини и вредности за младата популација.

3. Заштита, чување и креирање на културното наследство

- Следејќи го континуитетот на културата како традиција на повеќе цивилизациски слоеви, обврска е на секоја институција во Република Македонија, вклучувајќи ги и општините, да го евидентираат, маркираат и во рамките на своите можности реконструираат и реставрираат културното наследство.